

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 145 Год. LXV Четврток, 3 декември 2009

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2921. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана.....		2928. План за изменување на Планот за реализација на дел од средствата предвидени за подготвителни работи за продолжување со изградба на Кори-дор VIII за 2009 година.....	4
2922. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	2	2929. Годишен план за изменување на Годишен план за изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката инфраструктура за 2009 година.....	4
2923. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско езеро“ – Стар Дојран.....	2	2930. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување.....	5
2924. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2009 година.....	3	2931. Решение за утврдување на видот на дивеч без заштита и висината на паричната награда.....	5
2925. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2009 година.....	3	2932. Решение за определување на видовите диви птици кои се корисни.....	5
2926. Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година	3	2933. Правилник за бојата и кројот на униформата, содржината на образецот на легитимацијата, како и видот на оружјето на ловочуварот.....	7
2927. Изменување на лиценца под број 19-4897/1 од 7.10.2008 година издадена на Друштвото за трговија и градежништво „ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖИ-НЕРИНГ“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	4	2934. Правилник за содржината на посебната ловностопанска основа.....	10

	Стр.		Стр.
2935. Правилник за содржината на Годишниот план за спроведување на посебната ловностопанска основа.....	17	2942. Исправка на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интересен оглас за вработување на државен службеник.....	44
2936. Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето и начинот на водење на евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч.....	17	2943. Одлука за полноважност на условното одобрение за управување со доброволен пензиски фонд.....	44
2937. Правилник за содржината на Програмата за полагање на ловечкиот испит и висината на трошоците на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит.....	20	2944. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).....	45
2938. Правилник за формата и содржината на образецот за трофејниот лист.....	20	2945. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел) на локално ниво.....	46
2939. Правилник за начинот на водење на евиденција на трофеите.....	37	2946. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво.....	47
2940. Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот како и начинот на водење на евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот.....	38	2947. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна установа - за радио на локално ниво (Битола).....	49
2941. Ценовник за висината на надоместот на штетата нанесена на дивечот со бесправен лов или на друг начин.....	41	2948. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2009 година.....	50
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2921.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2009 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште во површина од 1.570,00 м2, лоцирано на КП бр.3/1, евидентирано во Имотен лист бр. 491 КО Крушопек и земјиште во површина од 250 м2 лоцирано на КП бр.3/2, евидентирано во Имотен лист бр. 493 КО Крушопек, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6180/1
30 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2922.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

1. Тасим Хани се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје се именува Тасим Асани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4325/2
10 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2923.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран се именува Сенад Јашароски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4989/3
10 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2924.

Врз основа на член 7 од Законот за ученички стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05 и 118/07) и член 39 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09, 26/09 и 122/09), по ставот 8 табелата се заменува со нова табела која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 5			ВКУПНО:	146.700.000
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	500.000
Потпрограма 50	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на талентирани ученици, Партиципација за сместување и исхрана на ученици во ученички домови	144.400.000
Потпрограма 50	483	Купување на мебел, опрема, возила и др.	Купување на опрема за ученички домови	1.800.000
Програма СИ	482	РЕКОНСТРУКЦИЈА	НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	4.200.000
		Битола	ДУУ "Мирха Ѓинова"	1.200.000
		Кратово	УД "Митко Пенчушки"	500.000
		Македонски Брод	УД "Св. Наум Охридски"	500.000
		Свети Николе	УД "Кочо Рацин"	800.000
		Скопје	ЦОР "Св. Наум Охридски"	300.000
		Скопје	ЦОР "Партенија Зографски"	300.000
		Скопје	ЗРО "Димитар Влахов"	300.000
		Штип	ЦСНО "Искра"	300.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6193/1
30 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2925.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/03) и член 39 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 03/09, 26/09 и 122/09), по ставот 9 табелата се заменува со нова табела која гласи:

Програма / Потпрограма	Ставка	ОПИС	ВКУПНО:	ИЗНОС
Програма 6				379.390.000
Потпрограма 60	421	Комунални услуги, греење, комуникации		120.000
	426	Други тековни расходи		900.000
	464	Разни трансфери – Студентски стипендии, Партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентските домови		309.200.000
	483	Купување на мебел, опрема, возила и сл.		2.100.000
	486	Финансиски средства – Студентски кредити		67.070.000
Програмата SK	482	Реконструкција на студентски домови	ВКУПНО:	9.887.000
		СЦ „Скопје“ – Скопје, комплетна реконструкција на „Стив Наумов“ втора машка зграда		8.787.000
		ДСД „Никола Карев“ – Охрид		500.000
		ДСД „Браќа Миладиновци“ – Шип		600.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6194/1
30 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2926.

Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/09, 33/09, 54/09, 80/09, 96/09, 137/09 и 141/09) во точката 1 по потточка 1.18 се додава нова потточка 1.19 која гласи:

1.19. Изработка на Детален урбанистички план „Крњевево 1“ – планот ќе го изработува општина Центар и изработката на планот ќе се финансира од буџетот на општина Центар.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 19-6197/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2927.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2009 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БРОЈ 19-4897/1 ОД 7.10.2008 ГОДИНА ИЗДА- ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И ГРАДЕЖНИШ- ТВО „ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖИНИРИНГ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Во Лиценцата под број 19-4897/1 од 7.10.2008 година, издадена на Друштвото за трговија и градежништво „ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖИНИРИНГ“ ДОО увоз-извоз Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, бројот „16“ се заменува со бројот „13“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5820/1
30 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

2928.

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.160/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

П Л А Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОД- ГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО ИЗГРАДБА НА КОРИДОР VIII ЗА 2009 ГОДИНА

1. Во Годишниот план за реализација на дел од средствата предвидени за подготвителни работи за продолжување со изградба на Коридор VIII за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/09), точката 2 се менува и гласи:

„2. Средствата утврдени во раздел 130.01-Министерството за транспорт и врски, потпрограма ДА-Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка 482-Други градежни објекти се користат за следните инвестициони вложувања:

О П И С	Потребни средства (денари)
1. Изработка на главен проект од Крива Паланка до Деве Баир, граница со Република Бугарија	15.000.000,00
2. Изработка на студија со идеен проект за делница од Кичево до граница со Република Албанија	24.000.000,00
3. Консултантски услуги за ревизија и други услуги	2.900.000,00
4. Вонсудско порамнување со градежни фирми	0,00
ВКУПНО:	41.900.000,00

3. Динамика на реализација на предвидените активности: октомври – декември 2009 година

41.900.000,00 денари – IV квартал“.

2. Овој план влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6173/1
30 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2929.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08 и 72/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2009 година, донесе

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗ- ГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИ- ЈА, РЕМОНТ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧ- КАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2009 ГОДИНА

1. Во Годишниот план за изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката инфраструктура за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 03/09 и 112/09), точката 2 се менува и гласи:

„Средствата утврдени во Разделот 130.01-Министерството за транспорт и врски, Потпрограма ДА - Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се користат за следниве вложувања:

Опис	Денари
1 Машинско регулирање на колосеции свртници	55.019.776
2. Инвестиционо одржување на горен строј на пругите (замена на шини, прагови и изолирани состави)	40.977.000
3. Инвестиционо одржување на контакт-на мрежа	5.673.000
4. Инвестиционо одржување на електро-постројки и осветлувања на станици	1.952.000
5. Интегрирана телекомуникациска мрежа ТК мрежа на делница Велес-Гевгелија	25.622.000
6. Интегрирана телекомуникациска мрежа ТК мрежа на делница Тетово-Гостивар	102.000
7. Интегрирана телекомуникациска мрежа ТК мрежа на делница Волково-Блаце	7.930.000
8. Патни премини Г.Петров-Гостивар	6.100.000
9. Ремонт на пруга Неготино-Дуброво	29.424.224
10. Телекоманда за сообраќај	12.200.000
Се вкупно	185.000.000

2. Точката 3 се менува и гласи:

Динамиката на реализација на предвидените активности: февруари – декември 2009 година

44.088.453 денари – I квартал
86.772.116 денари – II квартал
48.462.453 денари – III квартал
5.650.240 денари – IV квартал.“

3. Овој годишен план влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6174/1
1 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**2930.**

Врз основа на член 17 став (2), од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 142/08 и 64/09), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И УПЛАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 149/08), по членот 3 се додаваат два нови члена 3-а и 3-б, кои гласат:

"Член 3-а

(1) Најниската основица за пресметување и плаќање на придонеси за работник кој работи помалку од полно работно време во месецот, се добива со множење на бројот на одработени работни часови и вредноста на најниската основица по час.

(2) Најниската основица за пресметување и плаќање на придонеси за работник кој остварува прекувремени часови работа во месецот, се добива со множење на бројот на одработени работни часови и вредноста на најниската основица по час.

(3) Вредноста на најниската основица по час се утврдува така што најниската основица во износ од 50% од просечната плата по работник во Република Македонија објавена во месец јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика, се дели со бројот на работни часови во месецот согласно закон."

"Член 3-б

(1) Највисоката основица за пресметување и плаќање на придонеси за работник кој работи помалку од полно работно време во месецот, се добива со множење на бројот на одработени работни часови и вредноста на највисоката основица по час.

(2) Највисоката основица за пресметување и плаќање на придонеси за работник кој остварува прекувремени часови работа во месецот, се добива со множење на бројот на одработени работни часови и вредноста на највисоката основица по час.

(3) Вредноста на највисоката основица по час се утврдува така што највисоката основица во износ од четири просечни плати по работник во Република Македонија објавена во месец јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика, се дели со бројот на работни часови во месецот согласно закон."

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија."

Бр.13-35259/4 Заменик претседател на Влада
25 ноември 2009 година и министер за финансии,
Скопје м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****2931.**

Врз основа на член 17 став (2) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија" бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ДИВЕЧ БЕЗ ЗАШТИТА И ВИСИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА**

1. Со ова решение се утврдува волкот како дивеч без заштита согласно член 9 став (3) од Законот за ловството и за негово уништување се плаќа парична награда.

2. Висината на паричната награда изнесува:

- за волк и волчица – 3.300,00 денари и
- за волче од легло со старост до 2 месеци – 1.300,00 денари.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување на видот на штетниот дивеч и висината на паричната награда („Службен весник на Република Македонија" бр. 16/97, 53/97, 4/98, 64/99 и 32/03).

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-14795/1 Министер за земјоделство,
16 ноември 2009 година шумарство и водостопанство,
Скопје **Љупчо Димовски**, с.р.

2932.

Врз основа на член 19 став (2) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија" бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ ДИВИ ПТИЦИ КОИ СЕ КОРИСНИ**

1. Видови на диви птици кои се корисни се:

1. Еји (Accipitridae)
 - 1.1. Степска еја (Circus macrourus)
2. Кукавици (Cuculidae)
 - 2.1. Обична кукавица (Cuculus canorus)
 - 2.2. Цуцулеста кукавица (Clamator glandarius)
3. Утки (Strigidae)
 - 3.1. Пернатонога кукумјавка (Aegolius funereus)
 - 3.2. Мала кукумјавка (Glaucidium passerinum)
 - 3.3. Уралска утка (Strix uralensis)
4. Ноќни ластовици (Caprimulgidae)
 - 4.1. Ноќна ластовица (Caprimulgus europaeus)
5. Пиштарки (Apodidae)
 - 5.1. Мала пиштарка (Apus apus)
 - 5.2. Голема пиштарка (Apus melba)
6. Пчеларки (Meropidae)
 - 6.1. Пчеларка (Merops apiaster)
7. Пупунци (Upupidae)
 - 7.1. Пупунец (Upupa epops)
8. Клукајдрвци (Picidae)
 - 8.1. Мал шарен клукајдрвец (Dendrocopos minor)

- 8.2 Среден шарен клукајдрец (*Dendrocopos medius*)
 8.3 Голем шарен клукајдрец (*Dendrocopos major*)
 8.4 Градинарски шарен клукајдрец (*Dendrocopos syriacus*)
 8.5 Вртивратка (*Jynx torquilla*)
 8.6 Зелен клукајдрец (*Picus viridis*)
 8.7 Сив клукајдрец (*Picus canus*)
 8.8 Црн клукајдрец (*Dryocopus martius*)
 8.9 Тропрст клукајдрец (*Picoides tridactylus*)
 8.10 Белогрб клукајдрец (*Dendrocopos leucotis*)
 9. Чучурлиги (*Alaudidae*)
 9.1 Цуцул - чучурлига (*Galerida cristata*)
 9.2 Полска чучурлига (*Alauda arvensis*)
 9.3 Шумска чучурлига (*Lullula arborea*)
 9.4 Ушеста чучурлига (*Eremophila alpestris*)
 9.5 Дебелоклуна чучурлига (*Melanocorypha calandra*)
 9.6 Мала чучурлига (*Calandrella cinerea*)
 10. Ластовици (*Hirundinidae*)
 10.1 Крајбрежна ластовица (*Riparia riparia*)
 10.2 Градска ластовица (*Delichon urbica*)
 10.3 Црвенокрста ластовица (*Hirundo daurica*)
 10.4 Селска ластовица (*Hirundo rustica*)
 10.5 Скална ластовица (*Ptyonoprogne rupestris*)
 11. Врани (*Corvidae*)
 11.1 Лешникара (*Nucifraga caryocatactes*)
 12. Сипки (*Paridae*)
 12.1 Голема сипка (*Parus major*)
 12.2 Модроглава сипка (*Parus caeruleus*)
 12.3 Елова сипка (*Parus ater*)
 12.4 Блатна сипка (*Parus palustris*)
 12.5 Жаловна сипка (*Parus lugubris*)
 12.6 Кубеста сипка (*Parus cristatus*)
 12.7 Врбовна сипка (*Parus montanus*)
 13. Долгоопашести сипки (*Aegithalidae*)
 13.1 Долгоопашеста сипка (*Aegithalos caudatus*)
 14. Торбогнездни сипки (*Remizidae*)
 14.1 Торбогнездна сипка (*Remiz pendulinus*)
 15. Брадести сипки (*Timalidae*)
 15.1 Брадеста сипка (*Panurus biamicus*)
 16. Ползавци (*Sittidae*)
 16.1 Шумски ползаец (*Sitta europaea*)
 16.2 Ползаец камењар (*Sitta neumayer*)
 16.3 Скален ползаец (*Tichodroma muraria*)
 17. Дроздови (*Turdidae*)
 17.1 Кос (*Turdus merula*)
 17.2 Лисест дрозд (*Turdus iliacus*)
 17.3 Дрозд пејач (*Turdus philomelos*)
 17.4 Имелов дрозд (*Turdus viscivorus*)
 17.5 Смреков дрозд (*Turdus pilaris*)
 17.6 Белогрлест дрозд (*Turdus torquatus*)
 17.7 Скален дрозд (*Monticola saxatilis*)
 17.8 Модар дрозд (*Monticola solitarius*)
 17.9 Сиво камењарче (*Oenanthe oenanthe*)
 17.10 Лисесто камењарче (*Oenanthe oenanthe*)
 17.11 Црвеногушо ливадарче (*Saxicola rubetra*)
 17.12 Црноглаво ливадарче (*Saxicola torquata*)
 17.13 Трнарче (*Cercotrichas galactotes*)
 17.14 Шумско циганче (*Phoenicurus phoenicurus*)
 17.15 Скално циганче (*Phoenicurus ochrurus*)
 17.16 Црвеногушка (*Erthacus rubecula*)
 17.17 Синогушка (*Luscinia svecica*)
 17.18 Обичен славеј (*Luscinia megarhynchos*)
 17.19 Славеј грмушар (*Luscinia luscinia*)
 18. Грмушарки (*Sylviidae*)
 18.1 Свилен трскар (*Cettia cetti*)
 18.2 Трскар порозар (*Acrocephalus schoenobaenus*)
 18.3 Голем трскар (*Acrocephalus arundinaceus*)
 18.4 Троскотар (*Acrocephalus scirpaceus*)
 18.5 Мустакест трскар (*Acrocephalus melanopogon*)
 18.6 Блатен трскар (*Acrocephalus palustris*)
 18.7 Воден трскар (*Acrocephalus paludicola*)
 18.8 Црцорец трскар (*Locustella luscinioides*)
 18.9 Речен црцорец (*Locustella fluviatilis*)
 18.10 Полски црцорец (*Locustella naevia*)
 18.11 Зелен присмевник (*Hippolais icterica*)
 18.12 Мал присмевник (*Hippolais pallida*)
 18.13 Голем присмевник (*Hippolais olivetorum*)
 18.14 Жолтоглаво кралче (*Regulus regulus*)
 18.15 Црвеноглаво кралче (*Regulus ignicapillus*)
 18.16 Буков певец (*Phylloscopus sibilatrix*)
 18.17 Елов певец (*Phylloscopus collybita*)
 18.18 Брезов певец (*Phylloscopus trochilus*)
 18.19 Шумски певец (*Phylloscopus bonelli*)
 18.20 Широкоопашесто грмушарче (*Cisticola junceidis*)
 18.21 Градинарски грмушар (*Sylvia borin*)
 18.22 Обичен грмушар (*Sylvia communis*)
 18.23 Пегав грмушар (*Sylvia misoria*)
 18.24 Планински грмушар (*Sylvia atricapilla*)
 18.25 Црноглав грмушар (*Sylvia melanocephala*)
 18.26 Црвеногушо грмушарче (*Sylvia cantillans*)
 18.27 Грмушар пејач (*Sylvia hortensis*)
 18.28 Воденичарче (*Sylvia cirruca*)
 19. Муварчиња (*Muscicapidae*)
 19.1 Беловратно муварче (*Ficedula albicollis*)
 19.2 Жаловно муварче (*Ficedula hypoleuca*)
 19.3 Пегаво муварче (*Muscicapa striata*)
 19.4 Црвеногушо муварче (*Ficedula parva*)
 20. Тресиопашки (*Motacillidae*)
 20.1 Бела тресиопашка (*Motacilla alba*)
 20.2 Жолта тресиопашка (*Motacilla flava*)
 20.3 Планинска тресиопашка (*Motacilla cinerea*)
 20.4 Ливадна трепетливка (*Anthus pratensis*)
 20.5 Полска трепетливка (*Anthus campestris*)
 20.6 Водна трепетливка (*Anthus spinoletta*)
 20.7 Шумска трепетливка (*Anthus trivialis*)
 21. Свиларки (*Bombacillidae*)
 21.1 Свиларка (*Bombacilla garrulus*)
 22. Сврачиња (*Laniidae*)
 22.1 Црвеногрбо свраче (*Lanius collurio*)
 22.2 Мало сиво свраче (*Lanius minor*)
 22.3 Големо сиво свраче (*Lanius excubitor*)
 22.4 Црвеноглаво свраче (*Lanius senator*)
 22.5 Белочелно свраче (*Lanius nubicus*)
 23. Попчиња (*Prunellidae*)
 23.1 Шумско попче (*Prunella modularis*)
 23.2 Алпинско попче (*Prunella collaris*)
 24. Дрволазачи (*Certhidae*)
 24.1 Обична дрволазачка (*Certhia familiaris*)
 24.2 Краткопрста дрволазачка (*Certhia brachydactyla*)
 25. Водни косови (*Cinclididae*)
 25.1 Воден кос (*Cinclus cinclus*)
 26. Палчиња (*Troglodytidae*)
 26.1 Палче (*Troglodytes troglodytes*)
 27. Стрнишарки или Овесарки (*Emberizidae*)
 27.1 Црногуша овесарка (*Emberiza cirrus*)
 27.2 Голема овесарка (*Emberiza calandra*)

- 27.3 Жолта овесарка (*Emberiza cirinella*)
 - 27.4 Стрнишарка камењарка (*Emberiza cia*)
 - 27.5 Црноглава стрнишарка (*Emberiza melanocephala*)
 - 27.6 Градинарска стрнишарка (*Emberiza hortulana*)
 - 27.7 Блатна стрнишарка (*Emberiza schoeniculus*)
 - 27.8 Модроглава стрнишарка (*Emberiza caesia*)
 - 28. Свингалки или чинки (*Fringillidae*)
 - 28.1 Црвенушка или зимовка (*Pyrrhula pyrrhula*)
 - 28.2 Конопларче (*Acanthis cannabina*)
 - 28.3 Брезова чинка (*Acanthis flammula*)
 - 28.4 Билбилче (*Carduelis carduelis*)
 - 28.5 Зеленушка (*Carduelis chloris*)
 - 28.6 Елова чинка (*Carduelis spinus*)
 - 28.7 Диво канарче (*Serinus serinus*)
 - 28.8 Планинска свингалка (*Fringilla montifringilla*)
 - 28.9 Обична свингалка (*Fringilla coelebs*)
 - 28.10 Крстоклун (*Loxia curvirostris*)
 - 28.11 Дебелоклун (*Coccothraustes coccothraustes*)
 - 29. Врапчиња (*Ploceidae*)
 - 29.1 Полско врапче (*Passer montanus*)
 - 29.2 Шпанско врапче (*Passer hispaniolensis*)
 - 29.3 Врапче камењарче (*Petronia petronia*)
 - 29.4 Снежно врапче (*Montifringilla nivalis*)
 - 30. Соколовранци (*Sturnidae*)
 - 30.1 Розов сколовранец (*Sturnus roseus*)
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за определување на видовите птици корисни за земјоделството и шумарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/97).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14796/1 Министер за земјоделство,
16 ноември 2009 година шумарство и водостопанство,
Скопје Љупчо Димовски, с.р.

2933.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА БОЈАТА И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА, КАКО И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО НА ЛОВОЧУВАРОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува бојата и кројот на униформата, содржината на образецот на легитимацијата, како и видот на оружјето на ловочуварот.

Член 2

Ловочуварот има зимска и летна униформа.

Член 3

Зимската униформа на ловочуварот се состои од: сако, панталони, зимски ловечки шешир, кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, поткапа, ветровка со влошка, кожни нараквици, теренски чевли и зимски чорапи.

Член 4

Делови од зимската униформа на ловочуварот го имаат следниот крој и боја:

1. Сакото е од камгарн (85% волна и 15% синтетика) со отворени ревери, благо изразен струк и доволно комотно. Сакото е поставено и има по еден џеб од двете внатрешни страни. Ракавите на сакото се долги до половина на дланката на природно опуштена рака. Сакото однапред се закопчува со четири копчиња во бронзена боја со пречник од 22 мм. Копчињата се сошени на десната страна на сакото на подеднакво меѓусебно растојание. На сакото од надворешна страна, на градите и на долниот дел на двете страни се наоѓа по еден џеб со испуска и капак кој се закопчува со копче во бронзена боја со пречник од 16 мм. Широчината на горните џебови е од 12 до 16 см, а должината од 14 до 19 см. Широчината на долните џебови е од 16 до 22 см, а должината од 18 до 23 см. Нарамениците се од истиот материјал како и сакото, и истите до ракавот се со широчина од 60 мм, а при врвот се со широчина од 45 мм. Нарамениците со едниот крај се сошени на ракавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап агол, се закопчува до околувратникот со копче во бронзена боја со пречник од 14 мм. Сакото одзади има прорез кој започнува на 6 до 8 см од половината. На околувратникот на сакото на двата краја однапред се наоѓа ромбоид од истиот материјал од кој е изработено и сакото со должина од 4 см, со широчина од 3,5 см, порабен со испуска со златножолта боја со широчина од 3 мм. Сакото е со темно кафеава боја. На горниот дел од десниот ракав на сакото, на растојание од 10 см, од горниот раб на ракавот е вишиен правоаголен амблем со димензии 10,5 X 2,5 см, изработен од чоја со светло кафеава боја на кој со бели букви е извезено „ЛОВОЧУВАР“, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см, од надворешниот раб е опшиена жолта лента. (Прилог број 1).

На горниот дел од левиот ракав од сакото, на растојание од 8 см од горниот раб на ракавот е вишиен амблем во облик на круг со дијаметар од 9 см, изработен од чоја со светло кафеава боја на кој со бели букви е извезено „ЛОВОЧУВАРСКА СЛУЖБА“ во форма на полукруг, а под него е извезен симбол „ЕРЕБИЦА КАМЕЊАРКА“ (Прилог број 2).

2. Панталоните се од камгарн со вообичаен крој. Од двете страни и одзади на десната страна панталоните имаат еден џеб и потребен број гајки за ремен. Панталоните се со темно кафеава боја.

3. Зимскиот ловечки шешир се изработува од чоја и е со вообичаен крој. На средината на шеширот однапред, се носи ознака во форма на круг изработен од светлокафеава чоја со дијаметар од 3 см, на која е извезен жолт лавров венец во чија средина со жолти букви е впишано „РМ“ (Прилог број 3). Зимскиот ловечки шешир е со темно кафеава боја.

4. Кошулата со долги ракави е изработена од пуплин или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во светло кафеава боја и е со вообичаен крој. Крагната на кошулата има копчиња за прицврстување на вратоврска. Ракавите се нормални – во рачниот појас со две копчиња на манжетните и едно копче за затворање на отворот над манжетната.

5. Вратоврска е со темно кафеава боја со вообичаен крој и должина.

6. Цемперот е со долги ракави, изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) во светло кафеава боја, со вообичаен крој и со V (ве) изрез.

7. Шалот е изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) со вообичаена должина и широчина во светло кафеава боја.

8. Поткапата е од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) со темно кафеава боја и е доволно долга да го заштитува вратот.

9. Ветровката со влошка е од мешавина на памучно-синтетичка ткаенина (50% памук и 50% синтетика) во темно кафеава боја и поставена со свилена ткаенина од соодветна боја. Од рамената до висината на градите и преку грбот е зајакната и има влошка која допира до ракавите што може да се вади. Ветровката има појас и кулавка кои се од иста ткаенина како и ветровката. Кулавката е изработена така да ја покрива капата со заштитникот и поставена со свилена ткаенина со соодветна боја. Должината на ветровката изнесува до 25 см над колениците. Ветровката има четири обични копчиња во еден ред кои се со иста боја како ткаенината. На левата и десната страна на градите се врежани вертикално поставени џебови со нормална големина кои се затвораат со патент - затворувач. На долниот дел од двете страни ветровката има по еден длабок џеб со преклоп. Џебовите се широки од 18 до 22 см, а високи од 24 до 28 см. Под нив од страната се наоѓа уште по еден џеб со иста големина. Ветровката, на левата страна од горе има внатрешен џеб, косо поставен. На долниот дел на ракавите од ветровката има лента од истиот материјал долга 11 см и широка 4 см, која се закопчува со копче во иста боја како и ветровката. На оддалеченост од 6 см е сошиено уште едно копче. Ветровката има нарамници од иста ткаенина со широчина до ракавите од 60 мм, а при врвот 45 мм. На ракавите на ветровката се вишиени истоветни амблеми како и на сакото.

10. Кожните нараквици се со вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно.

11. Теренските чевли се од мрсен спорт-бокс, со кожен меѓуѓон и надворешен ѓон од гума. На нив се нашиени глуждници за околу 8 см над глуждот. Теренските чевли се со црна боја.

12. Зимските чорапи се изработуваат од памучно предиво (70% памук и 30% синтетика) во вообичаен крој и имаат светло кафеава боја.

Член 5

Летната униформа на ловочуварот се состои од: кратка виндјакна, панталони, летен ловечки шешир, кошула со кратки ракави, плитки чевли и чорапи.

Член 6

Деловите на летната униформа на ловочуварот го имаат следниов крој и боја:

1. Кратката виндјакна е од платно со темно кафеава боја (50% памук и 50% синтетика), од внатре е поставена, со нашиен превиткано поставен околувратник. Виндјакната се закопчува со патент-затворувач до под

грлото, а реверите се прилагодени за отворање. На виндјакната, однапред на надворешната страна, се нашиени два џеба долу и еден џеб на горната лева страна. На виндјакната одзади има две вертикално поставени фалти на меѓусебно растојание од над 50 см. Виндјакната има појас, манжетни и дел од крагна изработени од плетен материјал. Нарамниците на виндјакната се од иста ткаенина како виндјакната и со иста форма и крој како на рамениците на сакото. Копчињата на џебовите и нарамниците се со иста боја, форма и големина како и на сакото од зимската униформа. На ракавите на виндјакната се вишиени истоветни амблеми како и на сакото од зимската униформа.

2. Панталоните се од тергал со темно кафеава боја (65% волна и 35% синтетика) и се со ист крој како и панталоните од зимската униформа.

3. Летниот ловечки шешир се изработува од тергал и е со темно кафеава боја со ист крој како и зимскиот ловечки шешир. Однапред на средината на летниот ловечки шешир се носи истоветна ознака како и на зимскиот ловечки шешир.

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од платно - мешавина на памучни и синтетички влакна (67% памук и 33% синтетика) со нашиен и превиткано поставен околувратник. Кошулата со кратки ракави однапред е порабена, а се закопчува со копчиња со пречник од 10 мм, со иста боја како и ткаенината од која е изработена кошулата. Кошулата во горниот дел е отворена. На кошулата од напред на градите има два џеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Ширината на џебовите е од 12 до 14 см, а должината е од 14 до 16 см. Испуската на џебовите е од 2,5 до 3 см. Нарамниците на кошулата се од иста ткаенина како и кошулата и се со иста форма и големина како нарамниците на сакото од зимската униформа. На кошулата на левиот и на десниот ракав се вишиени истоветни амблеми како и на виндјакната. Кошулата е со светло кафеава боја.

5. Плитките чевли се со вообичаен крој, црна боја, со кожен или гумен ѓон.

6. Чорапите се со светло кафеава боја (70% памук и 30% синтетика), со вообичаена форма и длабочина.

Член 7

Легитимацијата на ловочуварот со формат 6,5 x 10 см, е изработена од хамер хартија со светло кафеава боја и е заштитена со пластична фолија.

Легитимацијата има две страни со следната содржина:

- предната страна содржи: текст: „Република Македонија“, име на корисникот на дивечот на ловиштето, место за фотографија 3 x 3,5 см, текст: „Легитимација на ловочувар“, име и презиме на ловочуварот и регистарски број на легитимацијата;

- задната страна содржи: текст: Имателот на оваа легитимација е овластен да ги обавува сите дејствија предвидени за ловочувар со Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), потпис на овластеното лице што ја издава легитимацијата и место за печат.

Образецот на легитимацијата на ловочуварот е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник (Прилог број 4).

Член 8

За време на вршење на службена должност ловочуварот носи пиштол и ловен карабин.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за униформата, образецот на легитимацијата и видот на оружјето на ловочуварот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/97).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14797/1
16 ноември 2009 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ БРОЈ 4

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛОВОЧУВАР

предна страна



Република Македонија

(концесионер на дивечот во ловиштето)

ЛЕГИТИМАЦИЈА
на ловочувар3x3,5
см

(име)

(презиме)

рег. број

задна страна

Имателот на оваа легитимација е овластен да ги обавува сите дејствија предвидени за ловочувар со Законот за ловството ("Сл.весник на Република Македонија" бр. 26/09)

М.П.

(потпис на овластено лице)



ПРИЛОГ БРОЈ 1



ПРИЛОГ БРОЈ 2



ПРИЛОГ БРОЈ 3

2934.

Врз основа на член 45 став (4) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНАТА ЛОВНОСТОПАНСКА ОСНОВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на посебната ловностопанска основа.

Член 2

Посебната ловностопанска основа содржи:

- описен дел;
- табеларен дел и
- карти.

Член 3

Описниот дел содржи:

1. Граници, местоположба и површина на ловиштето
2. Структура на површините на ловиштето
3. Намена на ловиштето
4. Пристапност и сообраќајни врски
5. Природни услови:
 - 5.1. Орографски
 - 5.2. Хидрографски
 - 5.3. Геолошки-педолошки услови
 - 5.4. Климатски (температура, врнежи и ветрови)
 - 5.5. Вегетација
 - 5.6. Заклучок за природните услови и нивно влијание за опстанок и развој на дивечот
6. Бројна состојба:
 - 6.1 Бројна состојба на дивечот под заштита (пролетна)
 - 6.2 Здравствена состојба на дивечот
 - 6.3 Бројна состојба на дивечот без заштита
7. Постојни ловнотехнички и стопански објекти во ловиштето:
 - 7.1 Ловнотехнички објекти (заградени размножувалишта, огради за одгледување и застрел на дивечот, хранилишта, поила, солишта, ниви и ливади за дивечот, чекала, набљудувачници, ловки за ловење дивеч, ловечки врвици, просеки и сл.)
 - 7.2 Стопански објекти (ловечки куќи, ловечки колиби и сл.)
8. Реонирање, бонитирање и утврдување на нормалната бројна состојба на дивечот под заштита кои може да се одгледува во природни услови
9. Анализа на сегашната и споредба со нормалната бројна состојба на дивечот
10. Временски период за постигнување на нормална бројна состојба и динамика во порастот на бројот на дивечот во одделни години
11. Прираст и динамика на зголемување на популацијата на дивеч под заштита

12. Одгледно-заштитни мерки:

- 12.1 Зголемување на прехранбениот потенцијал во ловиштето за крупен и ситен дивеч
 - 12.2 Реаклиматизација и аклиматизација на дивечот
 - 12.3 Прехрана на дивечот
 - 12.4 Прихрана на дивечот
 - 12.5 Критериуми при изборниот (одгледувачки и редовен) застрел кај крупниот дивеч
 - 12.6 Дивеч без заштита и мерки за намалување на неговата бројна состојба
 - 12.7 Обезбедување на неопходен мир во ловиштето
 - 12.8 Усогласување на активностите меѓу ловството и другите стопански дејности
 - 12.9 Ловочуварска служба
 - 12.10 Одредување на забранет терен за лов од една четвртина од површината на ловиштето
- #### **13. Уреденост на ловиштата:**
- 13.1 Изградба на хранилишта и солишта за дивечот
 - 13.2 Изградба на поила и калишта за дивечот
 - 13.3 Изградба на ловечки куќи, просеки, врвици и сл.
- #### **14. Приходи и извори на приходи**
- #### **15. Расходи по намена**
- #### **16. Рекапитулација на приходите и расходите.**

Член 4

Табеларниот дел содржи обрасци од 1 до 12 кои се составен дел на овој правилник и во кои се евидентираат податоци за: структурата на површините во ловиштето, бонитирање на ловишта за крупен и за ситен дивеч, динамика за постигнување на нормална бројна состојба на дивечот под заштита, евиденција за извршениот застрел на дивечот под заштита и на дивечот без заштита, евиденција за потрошена храна за прихрана на дивечот, евиденција за изградени ловно-технички објекти, евиденција за застрелани трофејни грла и ловна хроника.

Член 5

За секое ловиште се изработува:

- прегледна карта во размер 1:250.000 и
- карта на вегетацијата, сообраќајници, ареал на дивечот и ловнотехнички објекти во размер 1:25.000.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на посебната ловностопанска основа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/97).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14798/1

16 ноември 2009 година

Скопје

Министер за земјоделство,

шумарство и водостопанство,

Љупчо Димовски, с.р.

Образец бр.1

СТРУКТУРА НА ПОВРШИНТЕ ВО ЛОВИШТЕТО

Име на ловиштето _____

Намена на ловиштето _____

Корисник на дивечот во ловиштето _____

Вкупна површина на ловиштето _____ ха

1. Ловна површина _____ **ха**

а) Ловно продуктивна површина _____ ха

-ораници _____ ха

-ливади и пасишта _____ ха

-шуми _____ ха

-трстици и бари _____ ха

б) Ловно не продуктивна површина _____ ха

-езера и акумулации _____ ха

-реки, канали и сл. _____ ха

-други површини _____ ха

2. Неловна површина _____ **ха**

Образец бр.2

БОНИТИРАЊЕ НА ЛОВИШТА ЗА КРУПЕН ДИВЕЧ**Вид дивеч:****(Обичен елен и срна)**

Ред. бр	Основен фактор	Бонитетен ред				Поени
		IV	III	II	I	
1	Храна и вода	8	12	18	25	
2	Вегетација(засолништа)	7	10	15	20	
3	Мир во ловиштето	3	6	10	15	
4	Квалитет на земјиштето (8-15) поени					
5	Општа погодност на ловиштето					
	-површина на ливади на 100ха					
	- 1-2,9 ха				1-8 поени	
	- 3-4,9 ха				1-5 поени	
	- 5-6,9 ха				1-5 поени	
	- над 7 ха				1-4 поени	

	-клима (1-3) поени _конфигурација (1-4) поени	
ВКУПНО:		
Бонитираната ловнопродуктивна површина од ха со поени спаѓа во бонитетен ред		

- I бонитетен ред над 75 поени
 II бонитетен ред 61-74 поени
 III бонитетен ред 51-60 поени
 IV бонитетен ред 40-50 поени

Образец бр.3

БОНИТИРАЊЕ НА ЛОВИШТА ЗА КРУПЕН ДИВЕЧ**Вид дивеч: Дивокоза (Дивокоза)**

Ред. бр	Основен фактор	Бонитетен ред			Поени
		I	II	III	
1	Храна и вода	20	13	9	
2	Вегетација(засолништа)	15	11	8	
3	Квалитет на земјиштето	5	3	-	
4	Мир во ловиштето	20	11	5	
5	Општа погодност на ловиштето				
	-опасност од лавини со три степена			1-8 поени	
	-можности за миграција со два степена			1-5 поени	
	-клима со два степена			1-5 поени	
	-конфигурација со два степена			1-4 поени	
ВКУПНО:					
Бонитираната ловнопродуктивна површина од ха со поени спаѓа во бонитетен ред					

- I бонитетен ред над 65 поени
 II бонитетен ред од 45-64 поени
 III бонитетен ред од 30-44 поени

Образец 4

БОНИТИРАЊЕ НА ЛОВИШТА ЗА СИТЕН ДИВЕЧ**Вид на дивеч:**

Ред. бр.	Основен фактор	Бонитетна вредност	Оценка	Поени
1	Храна и вода	5		
2	Вегетација(засолниште)	4		
3	Земјиште	3		
4	Клима (врнежи и температура)	3		
5	Мир во ловиштето	3		
6	Надморска височина (конфигурација)	2		
Вкупно поени:				
Забелешка: Вкупно бонитираната површина од ха поени спаѓа во бонитетен ред				

- I бонитетен ред од 86-100 поени
- II бонитетен ред од 71-85 поени
- III бонитетен ред од 56-70 поени
- IV бонитетен ред од 40-55 поени

ДИНАМИКА ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА НОРМАЛНА БРОЈНА СОСТОЈБА НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА

Образец бр. 5 (крупен дивеч)

Вид на дивеч:

ЛПП:

Бонитетен ред:

Нормален матичен фонд:

Коефициент на прираст:
фонд)

(од вкупниот број женки во матичниот

Капацитет:

[illegible]

Образец бр. 6 (ситен дивеч)

Вид на дивеч:

ЛПП:

Бонитетен ред:

Нормален матичен фонд:

Коефициент на прираст: (од единките во матичниот фонд)

Капацитет:

Година	Матичен фонд	Годишен прираст	Есенска бројна сосотојба	Годишен застрел	Основен фонд
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4-5)

Образец бр.7

ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНИОТ ЗАСТРЕЛ НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА

[illegible]

Образец бр.11

ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗАСТРЕЛАНИ ТРОФЕЈНИ ГРЛА

Година	Вид на дивеч	Број на поени	Регистарски број
1	2	3	4
...	...	...	...

Образец бр.12

ЛОВНА ХРОНИКА

Година	Опис на позначајните појави во ловиштето, настанати промени во текот на годината, извршените позначајни работи и сл.
1	2

2935.

Врз основа на член 49 став (5) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ЛОВНОСТО-
ПАНСКА ОСНОВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на годишниот план за спроведување на посебната ловностопанска основа.

Член 2

Годишниот план за спроведување на посебната ловностопанска основа ги содржи следните податоци:

1. Име на ловиштето и година за која се донесува годишниот план
2. Општи податоци за ловиштето и тоа:
 - намена на ловиштето;
 - вкупна површина на ловиштето;
 - ловнопродуктивна површина на ловиштето;
 - ловнопродуктивна површина по видови на дивеч;
 - ловнонепродуктивна површина и
 - неловна површина.
3. Бројна состојба на дивечот во ловиштето
 - пролетна бројна состојба на дивечот - матичен фонд (датум на пребројување, метода на пребројување, број на ловци кои учествувале во пребројувањето, број на пробни површини на кои се извршило пребројувањето нанесени на работна фотокопирана карта која е во прилог на основата во размер 1:25.000, бројна состојба на дивечот на пробните површини и бројна состојба на дивечот на целата површина на ловиштето
4. Одгледно - заштитни мерки по видови на дивеч во ловиштето
5. Одредување на забранет терен за ловење во ловиштето
6. Ловочуварска служба во ловиштето
7. Техничко уредување во ловиштето
- Изградба на ловнотехнички објекти во ловиштето
8. Годишен застрел по видови на дивеч согласно посебната ловностопанска основа
9. Финансиски план
 - Приходи и расходи и
 - Рекапитулација на приходите и расходите.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14799/1 Министер за земјоделство,
16 ноември 2009 година шумарство и водостопанство,
Скопје Љупчо Димовски, с.р.

2936.

Врз основа на член 57 став (7) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ДОЗВОЛАТА ЗА ЛОВЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛО-
ВИШТЕТО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕН-
ЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ЛОВЕЊЕ НА
ДИВЕЧ

Член 1

Со овој правилник се уредува формата и содржината на образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето и начинот на водење на евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч.

Член 2

Образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето е со формат 21 x 15 см, во бела боја и ги содржи следите податоци: име на ловиштето, намена на ловиштето, концесионер на дивечот во ловиштето, сериски број на дозволата, реден број, вид на дивеч, пол, број на грла дозволени за застрел, напомена, време дозволено за ловење, име и презиме на одговорното лице што ја издало дозволата како и место за печат.

Образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч се води во пишана или електронска форма и во неа се внесуваат следите податоци: име на ловиштето, намена на ловиштето, концесионер на дивечот во ловиштето, реден број, име и презиме на ловецот, сериски број на дозволата, вид на дивеч, број на грла дозволени за застрел, период на важење на дозволата и име и презиме на одговорното лице што ја издало дозволата.

Образецот за евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14800/1 Министер за земјоделство,
16 ноември 2009 година шумарство и водостопанство,
Скопје Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ 1

ДОЗВОЛА ЗА ЛОВЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО

име на ловиштето _____

намена на ловиштето _____

концесионер на дивечот во ловиштето _____

Сериски број 000001

Се дозволува ловење на дивеч на лицето _____
за следните видови на дивеч:

Ред. бр	Вид на дивеч	Пол	Број на грла дозволени за застрел	Напомена
1				
2				
3				
4				
5				

Оваа дозвола важи за еден ден, _____ од _____ до _____ часот.

Ловот треба да се обавува согласно со главата VII „Ловење и користење на дивечот и неговите делови“ од Законот за ловството (“Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09).

М.П.

Име и презиме на
одговорното лице

ПРИЛОГ 2

ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ЛОВЕЊЕ НА ДИВЕЧ

име на ловиштето _____

намена на ловиштето _____

концесионер на дивечот во ловиштето _____

Ред. бр	Име и презиме на ловецот	Сериски број на дозволата	Вид на дивеч	Број на грла дозволени за застрел	Период на вање на дозволата (датум и час)	Име и презиме на одговорното лице што ја издало дозволата
1						
2						
3						
4						
5						

2937.

Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит и висината на трошоците на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит.

Член 2

Програмата за полагање на ловечкиот испит ги опфаќа следните области:

1. Законот за ловството,
2. Законот за набавување, поднесување и носење на оружје,
3. Морфологија и биологија на дивечот,
4. Одгледување, размножување и заштита на дивечот,
5. Уредување на ловишта,
6. Ловна кинологија,
7. Ловечко оружје, муниција и ловна балистика,
8. Ловење и користење на дивечот и неговите делови,
9. Ловечки трофеи,
10. Корист и штета од дивеч и на дивеч,
11. Траги од дивеч,
12. Болести на дивечот, и
13. Незгоди во ловот и прва помош.

Член 3

Висината на трошоците на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит изнесува 1.000,00 денари.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за програма за полагање на ловечки испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/96).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14801/1 Министер за земјоделство,
16 ноември 2009 година шумарство и водостопанство,
Скопје **Љупчо Димовски, с.р.**

2938.

Врз основа на член 60 став (5) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ТРОФЕЈНИОТ ЛИСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за трофејниот лист.

Член 2

Трофејниот лист се издава за одделни видови на трофеи и содржи податоци за: концесионерот на дивечот во ловиштето во кое е застрелан дивечот, име и презиме, место на живеење и држава на лицето кое го извршило застрелот, дата на извршувањето на застрелот, име на ловиштето во кое дивечот е застрелан, вид на застреланиот дивеч, вид на трофејот и утврдена вкупна вредност на трофејот во поени. Бројот на поените се утврдува со мерење и оценка на одделните елементи на трофејот по методот и мерките утврдени со формула усвоена од Меѓународниот совет за лов и заштита на дивеч (CIC).

Член 3

Трофејниот лист се издава за секој трофеј од дивечот според обрасците од 1 до 11 кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на трофејниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/97).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14802/1 Министер за земјоделство,
16 ноември 2009 година шумарство и водостопанство,
Скопје **Љупчо Димовски, с.р.**

Образец 1

За трофеј од обичен елен
(формат 10 x 15 см.)

(штемпил)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____

(име и презиме)

(место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелат на _____

(ден, месец и година)

во _____ на место викано _____

(назив на ловиштето)

(назив на ловниот реон)

ОБИЧЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS (L)

со роговје

со поени

(со букви)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерки	Средна просечна мерка	Констан-та	Број на поени
1.	Должина на гран-ките на роговјето	лева десна	см.		0.50	
2.	Должина на надочникот	левиот десниот	см.		0.25	
3.	Должина на средникот	левиот десниот	см.		0.25	
4.	Обем на вене-цот (ружа)	лева десна	см.		1	
5.	Обем на гран-ката меѓу надочникот и средникот	лева десна	см.		1 1	
6.	Обем на гран-ката меѓу средникот и круната	лева десна	см.		1 1	
7.	Тсжина на роговјето		кг.		2	
8.	Распон на роговјето		см.		до 3	
9.	Број на парозите на гран-ките	лева десна	броја		1	

(трета страна)

Додатоци на /точки за убавина/

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Константа	Број на поени
10.	Боја	до 2	
11.	Икричавост на роговите	до 2	
12.	Врвови /шилци/ на парозите	до 2	
13.	Леденици	до 2	
14.	Круни	до 10	
Збир на точки од ред.бр. 1-14			
Одземање на поени			

15. За несиметричност
и др.

до 3

Оценка на роговјето

Медал

Рег.бр. _____

/датум на оценувањето/

/потпис на лицето кое
го оценило трофејот/

/потпис на одговорното
лице на организацијата/

/место/

М.П.

(четврта страна)

Опис на ловот:

Образец бр.2

За трофеј од елен лопатар
(формат 10 x 15 см.)

(штемпил)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме)

(место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелал на _____
(ден, месец и година)

во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

ЕЛЕН ЛОПАТАР - DAMA DAMA (L)

со роговје со поени _____ (_____
(со букви)

_____)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерки	Средна просечна мерка	Констан-нта	Број на поени
1.	Должина на гранките на роговјето	лева десна	см		0.5	
2.	Должина на надочникот	лев десен	см		0.25	
3.	Должина на лопатата	лева десна	см		1	
4.	Ширина на лопатата	лева десна	см		1.5	
5.	Обем на венецот	лева десна	см		1	
6.	Обем на гранката меѓу надочникот и средникот	лева десна	см		1 1	
7.	Обем на гранките на роговјето меѓу средникот и лопатата	лева десна	см		1 1	
8.	Тежина на роговјето		кгр.		2	

(трета страна)

Додатоци на /точки за убавина/	
9. Боја	до 2
10. Парози на роговјето на лопатите	до 6
11. Маса, облик и правилност на лопатата	до 5
Збир на точки од ред.бр.1 до 11	

Одземање на поени:

12. За пресмал распон на роговјето	до 6
13. За неправилен облик на лопатите	до 10
14. За несоодветни роговје на лопатите	до 2
15. За неправилен облик на роговјето	до 6

Оценка на роговјето

Медал

Ред.бр. _____

/Датум на оценувањето/

/Потпис на лицето кое го оценило трофејот/

/Потпис на одговорното лице на организацијата/

/место/

М.П.

(четврта страна)

Опис на ловот:

Образец бр.3

За трофеј од срнак
(формат 10 x 15 см.)

(штембил)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме)

(место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелал на _____
(ден, месец и година)

во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

СРНАК - CAPREOLUS CAPREOLUS (L)

со роговје со поени _____ (_____)
(со букви)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерка	Средна просечна мерка	Константа	Број на поени
1.	Должина на гранките лева десна	см			0.5	
2.	Тежина на роговјето	гр.			0.1	
3.	Волумен на роговјето	см ³			0.3	
4.	Распон на роговјето	см			до 4	
Додатоци /на поени за убавина/						
5.	Боја				до 4	
6.	Икричавост				до 4	
7.	Ружа				до 4	
8.	Врвови /шилци/ на парозите				до 2	
9.	Правилност на роговјето и должина на парозите				до 5	
Збир на точките од ред.бр.1 до 9						
Одземање на поени:					(трета страна)	
10.	За разни неправилности				до 5	
Оценка на роговјето						
Медал						

Ред.бр. _____

/Датум на оценувањето/

/Потпис на лицето кое го оценило трофејот/

/Потпис на одговорното лице на организацијата/

/место/

М.П.

(четврта страна)

Опис на ловот:

Образец бр.4

За трофеј од дивојарен - дивокота
(формат 10 x 15 см.)

(штембил)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме)

_____ (место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелал на _____
(ден, месец и година)

во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

ДИВОЈАРЕЦ - ДИВОКОЗА
(RUPICAPRA RUPICAPRA L.)

со рогови со поени _____ (со букви)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерка	Среднапросечна мерка	Константа	Број на поени
1.	Должина на леви роговите десни	см			1.5	
2.	Висина на роговите	см			1	
3.	Обем на подебелниот рог	см			4	
4.	Распон на роговите	см			1	
Додатоци						
5.	Додатоци за старост	год.			до 3	
Збир на точка од реден бр.1 до 5						

(трета страна)

Одземање на поени:						
6.	Одземање на поени за наслојка од смола				до 5	
Оценка на роговите:						
Медал						

Ред.бр. _____

/Датум на оценувањето/

/Потпис на лицето кое го оценило трофејот/

/Потпис на одговорното лице на организацијата/

(место)

М.П.

(четврта страна)

Опис на ловот:

(трета страна)

Одземање на поени	
9. Недостатоци на роговите	до 5
Оценка на роговите	
Медал	

Рег.бр. _____

/Датум на оценувањето/

/Потпис на лицето кое
го оценило трофејот//Потпис на одговорното
лице на организацијата/

(место)

М.П.

(четврта страна)

(опис на ловот)

Образец бр.6
За трофеј од нерез
(формат 10 x 15 см.)

(штемпил)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме)

(место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелал на _____
(ден, месец и година)

во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

НЕРЕЗ (SUS SCORFA L)

со завиени заби секачи и брусачи со поени _____

(_____)

(со букви)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерки	Среднапро-сечна мерка	Констан-та	Број на поени
1.	Должина на леви секачите десни	см			1	
2.	Ширина на леви секачите десни	мм			3	
3.	Обем на леви брусачите десни	см			1	
	Додатоци /на поени за убавина/				1	
4.	Боја, закривеност и др.				до 5	
	Збир од 1 до 4					
	Одземање на поени					
5.	Разни видови недостатоци				до 10	
	Оценка на забите /секачи и брусачи /вкупно					

Медал

Ред.бр. _____

/Датум на оценувањето/

/Потпис на лицето кое го оценило трофејот/

/Потпис на одговорното лице на организацијата/

(место)

М.П.

(трета страна)

Опис на ловот:

Образец бр.7

За оценување на крзно од мечка
(формат 10 x 15 см.)

(штембил)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Довецот _____
(име и презиме)

_____ (место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелал на _____
(ден, месец и година)

во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот ред)

МЕЧКА (URSUS ARCTOS L)

со трофеј - крзно од мечка со поени _____ (со букви)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерка	Број на поени
1.	Должина на крзното	см.		
2.	Ширина на крзното	см.		
	Должина x ширина			
	100			
	Додатоци (поени за убавината на крзното)			
3.	За должина на влакната до 10%			
	За правилност на растот на влакната до 10%			
	За густината и сјајот на влакната до 10%			
	Оценка на крзното			
	Медал			

Рег.бр. _____

/Датум на оценувањето/ / Потпис на лицето кое
го оценило трофејот/

/ Потпис на одговорното
лице на организацијата /

_____ (место)

М.П.

(трета страна)

Опис на ловот:

Образец бр. 8

За оценување на крзно од волк
(формат 10 x 15 см.)

(место)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____

(име и презиме)

(место на живеење, држава, место на привремен престој)

застелал на _____

(ден, месец и година)

во _____ на место викано _____

(назив на ловиштето)

(назив на ловниот реон)

ВОЛК (CANIS LUPUS L)

со трофеј - крзно од волк со поени _____

(со букви)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерка	Број на поени
1.	Должина на крзното	см.		
2.	Ширина на крзното	см.		
	Должина x ширина			
	100			
	Додатоци (поени за убавината на крзното)			
	За должина на влакната до 10 %			
	За густината и правилноста на распореденост на влакната до 10 %			
	За широчина на јаката до 5 %			
	Оценка на крзното			
	Медал			

Рег. бр. _____

/ Датум на оценувањето /

/ Потпис на лицето кое го оценило трофејот /

/ Потпис на одговорното лице на организацијата /

(место)

М.П.

(трета страна)

Опис на ловот:

Образец бр. 9

За оценување на крзно од рис
(формат 10 x 15 см.)

(место)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТЛовецот _____
(име и презиме)

(место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелал на _____
(ден, месец и година)во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)**РИС (LYNX LYNX L)**со трофеј - крзно од рис со поени _____ (
(со букви)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерка	Број на поени
1.	Должина на крзното	см.		
2.	Ширина на крзното	см.		
3.	Распон на крзното	см.		
	$\frac{\text{Должина} \times (\text{ширина} + \text{распон})}{200}$			
	Додатоци (поени за убавина на крзното)			
	За должина на влакната и правилна влакнетост до 5%			
4.	За пискули на ушите и мустаците до 5%			
	За пеги до 5%			
	За залистоци до 10%			
	Оценка на крзното			
	Медал			

Рег.бр. _____

/Датум на оценувањето/

/ Потпис на лицето кое го оценило трофејот/

/ Потпис на одговорното лице на организацијата /

(место) _____

М.П. _____

(трета страна)

Опис на ловот:

Образец бр.10

За оценување на крзно од дива мачка
(формат 10 x 15 см.)

(место) _____

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме)

_____ (место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелал на _____
(ден, месец и година)

во _____ на место викано _____
(назив на ловништето) (назив на ловниот реон)

ДИВА МАЧКА (FELIS SILVESTRIS - SC)

со трофеј - крзно од дива мачка со поени _____ (со букви)

(втора страна)

Ред. бр.	Елементи на мерење и оценување	Единица мерка	Мерка	Број на поени
1.	Должина на крзното	см.		
2.	Ширина на крзното	см.		
3.	Распон на крзното	см.		
	Должина x /ширина+ распон/ 200			
	Додатоци (поени за убавината на крзното)			
	За должина на опашката и број на црни кругови на опашката до 10%			
	За залистони до 5%			
	За должина и правилност на распонот на влакната и за густина на влакната до 10%			
	Оценка на крзното			
	Медал			

Рег.бр. _____

/Датум на оценувањето/ / Потпис на лицето кое го оценило трофејот/ / Потпис на одговорното лице на организацијата /

(место)

М.П.

(трета страна)

Опис на ловот:

Образец бр.11

За оценување череп на мечка, волк, рис, дива мачка, лисица и јазовец
(Формат 10 x 15 см)

(прва страна)

(корисник на дивечот во ловиштето)

(назив на ловиштето во кое е застрелан дивечот)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот

(име и презиме)

(место на живеење, држава, место на привремен престој)

застрелал на

(ден, месец и година)

во

на место викано

(назив на ловиштето)

(назив на ловниот реон)

МЕЧКА, ВОЛК, РИС, ДИВА МАЧКА, ЛИСИЦА, ЈАЗОВЕЦ*

со трофеј - череп од

со поени

{

(со букви)

* / Организацијата што го издава трофејниот лист наведува за
кој вид на череп се однесува трофејниот лист.

(втора страна)

**/

Ред. бр.	Елементи на мерење	Единица мерка	Мерка	Констан- та	Број на поени
1.	Должина на черепот	см.			
2.	Ширина на черепот	см.		1	
	Оценка на черепот				
	Медал				

Рег.бр.

/Датум на оценувањето/

/ Потпис на лицето кое
го оценило черепот // Потпис на одговорното
лице на организацијата /

(место)

М.П.

(трета страна)

Опис на ловот:

**/ Изнесната табела содржи исти елементи за оценување на
черепот од мечка, волк, рис, дива мачка, лисица и јазовец.

2939.

Врз основа на член 61 став (2) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ТРОФЕИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција на трофеите.

Член 2

Евиденцијата на трофеите се води во пишана или во електронска форма и се внесуваат следните податоци: име на ловиштето, намена на ловиштето, концесионерот на дивечот во ловиштето, реден број, име и презиме на ловецот, датум на евиденција на трофејот, вид на дивеч и дел на дивечот за кој се однесува трофејот, број на поени по (CIC), регистарски број на трофејот, име и презиме на одговорното лице што го издало трофејниот лист.

Образецот за евиденцијата на трофеите е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-14803/1
16 ноември 2009 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ

ЕВИДЕНЦИЈА НА ТРОФЕИТЕ

име на ловиштето _____

намена на ловиштето _____

концесионер на дивечот во ловиштето _____

Ред. бр	Име и презиме на ловецот	Датум на евиденција на трофејот	Вид на дивеч и дел на дивечот за кој се однесува трофејот	Број на поени по (CIC)	Регистарски број на трофејот	Име и презиме на одговорното лице што го издало трофејниот лист
1						
2						
3						
4						
5						

2940.

Врз основа на член 64 став (5) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ПОТЕКЛОТО НА ДИВЕЧОТ, ДЕЛОВИТЕ ОД ДИВЕЧОТ И ТРОФЕИТЕ ОД ДИВЕЧОТ КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СОПСТВЕНИКОТ И ПОТЕКЛОТО НА ДИВЕЧОТ И ДЕЛОВИ ОД ДИВЕЧОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот како и начинот на водење на евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот.

Член 2

Во образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот се внесуваат следните податоци: име на ловиштето, намена на ловиштето, концесионерот на дивечот во ловиштето, сериски број, реден број, вид на жив дивеч, застрелана дивеч и делови од дивеч, пол, број на застрелани грла, трофејна вредност на дивечот, напомена, име и презиме на ловецот, место за печат и име и презиме на одговорното лице.

Образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот се води во пишана или електронска форма и се внесуваат следните податоци: назив на правно лице, реден број, име и презиме на ловецот кој го застрелал дивечот, сериски број на дозволата за ловење, вид на застрелана дивеч и делови од дивеч, број на застрелани грла, концесионер на дивечот во ловиштето, напомена, одговорно лице во правното лице како и место за печат.

Образецот на евиденција за сопственикот и потеклото на дивеч и делови од дивеч е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-14804/1
16 ноември 2009 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ПОТВРДА ЗА ПОТЕКЛОТО НА ДИВЕЧОТ, ДЕЛОВИТЕ ОД ДИВЕЧОТ И
ТРОФЕИТЕ ОД ДИВЕЧОТ**

име на ловиштето _____

намена на ловиштето _____

концесионер на дивечот во ловиштето _____

Сериски број 000001

Документот за потврда за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот е издаден на ден _____. Во ловот обавен на ден _____ извршен е застрел на следните видови на дивеч:

Реден број	Вид на жив дивеч, застрелана дивеч и делови од дивеч	Пол	Број на застрелани грла	Трофејна вредност на дивечот по (CIC)	Напомена
1					
2					
3					
4					
5					

Име и презиме на
ловецот

М.П

Име и презиме на
одговорното лице

ПРИЛОГ 2

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СОПСТВЕНИКОТ И ПОТЕКЛОТО НА ДИВЕЧ И ДЕЛОВИ
ОД ДИВЕЧ

правно лице _____

Ред. бр	Име и презиме на ловецот кој го застрелал дивечот	Сериски број на дозволата за ловење	Вид на застрелана дивеч и делови на дивеч	Број на застрелани грла	Концесионер на дивечот во ловиштето	Напомена
1						
2						
3						
4						
5						

М.П

Одговорното лице
во правното лице

2941.

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Ц Е Н О В Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ШТЕТАТА НАНЕСЕНА НА ДИВЕЧОТ СО БЕСПРАВЕН ЛОВ
ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН

Член 1

Со овој ценовник се утврдува висината на надоместот на штетата нанесена на дивечот со бесправен лов или на друг начин.

Член 2

Висината на надоместот на штетата на дивечот со бесправен лов или на друг начин е изразена во евра во денарска противвредност и изнесува:

1	мечка машка и женска стара преку 2 години	18.000 евра
2	мече со старост до 2 години	5.000 евра
3	срнав	5.000 евра
4	срна	2.500 евра
5	мало срнче со старост до 1 година	1.000 евра
6	рис	30.000 евра
7	видра	2.000 евра
8	чакал	3.000 евра
9	верверица	100 евра
10	полв	50 евра
11	стоболка	50 евра
12	зајак	400 евра
13	јазовец	100 евра
14	дива мачка	100 евра
15	обичен елен	12.000 евра
16	еленка кошута	6.000 евра
17	еленче од една година старост	3.000 евра
18	елен лопатар	8.000 евра
19	кошута еленка лопатар	4.000 евра
20	еленче лопатар до една година старост	3.000 евра
21	муфлон машки	7.000 евра
22	муфлон женски	3.500 евра
23	јагне од муфлон до една година старост	2.000 евра

24	дивокоза	7.000 евра
25	дивојарец	7.000 евра
26	јаре до една година старост	2.000 евра
27	дива свиња (нерез)	3.000 евра
28	дива свиња (женска)	1.500 евра
29	диво прасе до една година старост	500 евра
30	голема дропла	500 евра
31	мала дропла	250 евра
32	морски гуски	200 евра
33	морска утва	100 евра
34	жолтоклун лебед	1.000 евра
35	нем лебед	1.000 евра
36	прдавец	100 евра
37	бел штрк	1.000 евра
38	црн штрк	1.000 евра
39	блескав или црн ибис	100 евра
40	чапја (црвена, бела, мала бела, жолта и ноќна)	200 евра
41	мал воден бик	200 евра
42	воден бик	200 евра
43	розов пеликан	500 евра
44	кадрав пеликан	500 евра
45	нуркач (голем, обичен и мал)	200 евра
46	мал корморан	50 евра
47	сив жерав	500 евра
48	обичен галеб	100 евра
49	мал галеб	100 евра
50	блатно коковче	50 евра
51	зелено коковче	50 евра
52	калуѓерка	50 евра
53	чурулин	50 евра
54	сив сокол	500 евра
55	сокол остриж	500 евра
56	јужен сокол	500 евра
57	мал сокол	500 евра
58	ветрушка (црнонокта, белонокта и црвенонога)	250 евра
59	кусопрст јастреб	250 евра
60	јастреб врапчар	250 евра
61	обичен глувчар	500 евра
62	лисест глувчар	500 евра
63	гаќест глувчар	500 евра
64	глувчар осаш	500 евра
65	еја (мочуришна, ливадарка и полска)	400 евра

66	луња (рѓеста и црна)	400 евра
67	сур орел	1.000 евра
68	орел крстач	800 евра
69	орел клокташ	800 евра
70	џуџест орел	800 евра
71	орел рибар	800 евра
72	белоопашест орел	800 евра
73	орел змијар	800 евра
74	бел мршојадец	3.000 евра
75	белоглав мршојадец	3.000 евра
76	бел мршојадец	3.000 евра
77	црн мршојадец	3.000 евра
78	брадест мршојадец	3.000 евра
79	голем ушест був	200 евра
80	шумски ушест був	200 евра
81	мочуришен був	200 евра
82	ќук	200 евра
83	кукумјавка	200 евра
84	шумски був	200 евра
85	кукувија	200 евра
86	гавран	50 евра
87	модра чавка	50 евра
88	црвеноклуна галица	100 евра
89	галица чолица	100 евра
90	златна сариасма	100 евра
91	сојка	25 евра
92	полска еребица	200 евра
93	пиле од полска еребица	50 евра
94	јајца од полска еребица	25 евра
95	еребица камењарка	300 евра
96	пиле од еребица камењарка	100 евра
97	јајце од еребица камењарка	50 евра
98	лештарка	100 евра
99	пиле од лештарка	50 евра
100	јајце од лештарка	25 евра
101	фазан	100 евра
102	пиле од фазан	50 евра
103	јајце од фазан	25 евра
104	потполошка	50 евра
105	гулаб (гривнеж, дупкар и пештерник)	30 евра
106	грлица	30 евра
107	гугутка	30 евра

108	шљука (шумска и барска)	50 евра
110	голем и мал бекасин	20 евра
111	гуска (дива, белочелна, лисеста и глоговница)	100 евра
112	пајки (дива или глугара, берија или крѓа, ластарка или калкурук, пупчаница, лажичарка, белоока њорка, свирач, сива, превез)	50 евра
113	црвеноглава и цуцулеста њорка	50 евра
114	лиска	100 евра
115	пиле од лиска до 10 недели старост	50 евра
116	јајце од лиска	25 евра

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој ценовник престанува да важи Ценовникот за висината на надоместот на штетат нанесена на дивечот со бесправен лов или на друг начин („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/97).

Член 4

Овој ценовник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14805/1 Министер за земјоделство,
16 ноември 2009 година шумарство и водостопанство,
Скопје Љупчо Димовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2942.

По извршеното проверување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/09), е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК

Во член 33, по зборовите: „во рок од“ се додаваат зборовите: „три дена“, а зборот „денот“ се брише.

Бр. 01-7889/2 Директор,
1 декември 2009 година Александар Гештаковски, с.р.
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

2943.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 02.12.2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ПОЛНОВАЖНОСТ НА УСЛОВНОТО ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 1

Условното одобрение за управување со „КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје“, број 02-02 е полноважно и КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје може да почне со активности на управување со доброволен пензиски фонд.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-2158/5
2 декември 2009 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2944.

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08), и Заклучокот на Советот бр. 02-4023/2 од 02.12.2009 година, Советот за радиодифузија на РМ на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ- НОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ САТЕЛИТ)

1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит, и тоа:

- 1 (една) дозвола, на албански јазик.

2. Телевизискиот програмски сервис, наведен во точката 1 на оваа одлука, ќе биде од општ формат¹ и ќе се емитува преку сателит кој ќе го избере имателот на дозволата.

3. За ниво на опфат на гледаност, односно сервисна зона за емитување на телевизискиот програмски сервис преку сателит ќе се смета целото подрачје на Република Македонија.

4. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице.

5. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и нивната тежина при оценувањето, се содржани во конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа одлука (Прилог 1)².

¹ Утврдувањето на природата, односно форматите на програмските сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ број 100/2005, 19/2007, 103/08, 152/08), Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на РМ“, бр. 113/2006) и Правилниците за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на РМ“, бр. 130/06 и 61/07).

² Прилог (1): Конкурсната документација содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа одлука.

6. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел, што се однесуваат на земската сателитска станица се одредени во согласност со Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08) и ќе бидат содржани во Одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

7. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија.

Висината на годишниот надоместок за дозволата, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност на почетокот на секоја календарска година.

8. За користење на радиофреквенциите за сателитска служба се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 2/08).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Одобрението за користење на радиофреквенции.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови кои се составен дел на конкурсната документација, Образецот - Пријава, и прилозите кон документацијата, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит)“.

Пријавата, со придружната документација, се поднесува во 2 (два) оригинални примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија.

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 50 (педесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на РМ“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација со општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, односно со општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови нема да бидат разгледувани.

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку два дневни весника, а влегува во сила од првиот нареден ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4046/1	Совет за радиодифузија
2 декември 2009 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	Зоран Стефаноски, с.р.

2945.

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08) и Заклучокот на Советот бр.02-4023/3 од 02.12.2009 година, на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, Советот за радиодифузија на РМ, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ КАБЕЛ) НА ЛОКАЛНО НИВО

1. Се објавува конкурс за доделување 3 (три) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервис на локално ниво преку јавна комуникациска мрежа - кабел (во понатомашниот текст: дозволи), и тоа за:

- Дебар, 1 (една) дозвола, на албански јазик;
- Прилеп, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;
- Струга, 1 (една) дозвола, на македонски јазик.

2. Телевизиските програмски сервис на локално ниво, наведени во точка 1 на оваа одлука, ќе бидат од општ формат¹ и ќе се емитуваат и пренесуваат преку јавна комуникациска мрежа (кабел).

3. Дозволите ќе се доделат за временски период од 9 (девет) години и истите не можат да се пренесуваат на други лица.

4. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и нивната тежина при оценувањето, се содржани во конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа одлука (Прилог 1)².

5. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел одредени во согласност со Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08), се содржани во конкурсната документација и во Потврдата за извршена регистрација со запишување во службената евиденција во Агенцијата за електронски комуникации.

6. За дозволите се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија.

Висината на годишниот надоместок за дозволите, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност на почетокот на секоја календарска година.

7. Дотурот на сигналот на телевизиските програмски сервис, наведени во точка 1 на оваа одлука, од телевизиското студио на радиодифузерот до седиштето на операторот на јавна комуникациска мрежа, може да

¹ Утврдувањето на природата, односно форматите на програмските сервис се врши согласно Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08) Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервис („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2006) и правилниците за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервис („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/06 и 61/07).

² Прилог (1): Конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „Маркс и Енгелс“ бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа одлука.

се врши: со линк со користење на радиофреквенции; со коаксијален или оптички кабел без користење на радиофреквенции, и преку интернет без користење на радиофреквенции.

Кога дотурот на сигналот се врши со линк со користење на радиофреквенција во фиксна служба, се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 02/08), и се издава одобрение од Агенцијата за електронски комуникации. Надоместокот се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Потврда за извршената регистрација со запишување во службена-та евиденција во Агенцијата за електронски комуникации.

Кога дотурот на сигналот се врши со коаксијален или оптички кабел без користење на радиофреквенции, и кога дотурот на сигналот се врши преку интернет без користење на радиофреквенции, не се плаќа годишен надоместок за користење на радиофреквенции, и не се издава одобрение од Агенцијата за електронски комуникации.

8. За техничките параметри што не се определени со оваа одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Советот и добивањето на потврда од Советот за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за начинот на дотур и дистрибуција на сигналот до и преку јавна комуникациска мрежа.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови кои се составен дел на конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „Маркс и Енгелс“ бр.3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку јавна комуникациска мрежа - кабел)“.

Пријавата, со придружната документација, се поднесуваат во 2 оригинални (два) оригинални примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија.

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 50 (педесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на РМ“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, односно со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови нема да бидат разгледувани.

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку два дневни весника, а влегува во сила од првиот нареден ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4047/1
2 декември 2009 година
Скопје

Совет за радиодифузија
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

2946.

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08) и Заклучокот на Советот бр. 02-4023/4 од 02.12.2009 година, Советот за радиодифузија на РМ на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-
НОСТ (РАДИО) НА ЛОКАЛНО НИВО

1. Се објавува конкурс за доделување 9 (девет) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервиси на локално ниво за пренесување преку терестријален предавател, и тоа за:

- Куманово, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;
- Куманово, 1 (една) дозвола, на албански јазик;
- Кичево, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;
- Кичево, 1 (една) дозвола, на албански јазик;
- Кочани, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;
- Ресен, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;
- Струга, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;
- Гостивар, 1 (една) дозвола, на албански јазик;
- Штип, 1 (една) дозвола, на македонски јазик.

2. Радио програмските сервиси на локално ниво, наведени во точка 1 на оваа одлука, ќе се емитуваат и ќе се пренесуваат преку терестријални предаватели на фреквенции определени за секоја дозвола поединечно од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

3. Радио програмските сервиси на локално ниво, наведени во точка 1 на оваа одлука, ќе бидат со следниве формати¹:

- за подрачјето на Ресен: говорно-музичко радио од општ формат,
- за подрачјето на Гостивар и Кичево (на албански јазик): музичко говорно радио од општ формат,
- за подрачјето на: Куманово (на македонски и на албански јазик), Кичево (на македонски јазик), Кочани, Струга и Штип, говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.

3. Дозволите ќе се доделат за временски период од 9 (девет) години и тие не можат да се пренесуваат на други лица.

4. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и

нивната тежина при оценувањето, се содржани во конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа одлука (Прилог 1)².

5. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел одредени во согласност со Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08), се содржани во конкурсната документација и Одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

6. За дозволите се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија.

Висината на годишниот надоместок за дозволите, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност на почетокот на секоја календарска година.

7. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 2/08).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Одобрението за користење радиофреквенции.

8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна излучена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Советот и добивањето потврда од Советот за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

¹ Утврдувањето на природата, односно форматите на програмските сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08), Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2006) и правилниците за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/06 и 61/07).

² Прилог (1): Конкурсна документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа одлука.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови кои се составен дел на конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. "Маркс и Енгелс" бр.3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност - радио на локално ниво“.

Пријавата, со придружната документација, се поднесуваат во 2 (два) примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија.

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 50 (педесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа одлука во "Службен весник на РМ".

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, односно со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови, нема да бидат разгледувани.

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку два дневни весника, а влегува во сила од првиот нареден ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4048/1
2 декември 2009 година
Скопје

Совет за радиодифузија
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

2947.

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08), и Заклучокот на Советот бр. 02-4023/5 од 02.12.2009 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА НЕПРОФИТНА РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА - ЗА РАДИО НА ЛОКАЛНО НИВО (БИТОЛА)

1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна установа - за емитување и пренос на радио програмски сервис, на македонски јазик, со опфат на слушаност на подрачјето на Битола (локално ниво), наменет за задоволување на специфичните потреби и интереси на студентската популација.

2. Радио програмскиот сервис ќе се емитува и пренесува преку терестријален предавател на фреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

3. Дозволата за вршење радиодифузна дејност од точка 1 на ова одлука, ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице.

4. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и нивната тежина при оценувањето, се содржани во Конкурсот кој содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови кои се составен дел на оваа одлука (Прилог 1)¹.

5. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел одредени во согласност со Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08) се содржани во Одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

6. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија на РМ.

¹ Прилог (1): Конкурсот кој содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука, во целост е објавен на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk) и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „Маркс и Енгелс“ бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа одлука.

Висината на годишниот надоместок за дозволата, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, на почетокот на секоја календарска година.

7. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 1/06).

Надоместокот за користење на радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Одобрението за користење на радиофреквенции.

8. За определување на предавателната микролокација, максималната ефективна моќност што се зрачи (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа одлука и Конкурсот, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Советот за радиодифузија и добивањето на потврда од Советот за подигнатата документација), да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на Конкурсот и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

9. Кандидатите на конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија на РМ.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови, кои се составен дел на Конкурсот, и Образецот - Пријава, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „Маркс и Енгелс“ бр.3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност - на непрофитна радиодифузна установа за емитување и пренос на радио програмски сервис за потребите на студентската популација на подрачјето на Битола”.

Пријавата, со придружната документација, се поднесуваат во 2 (два) оригинални примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија на РМ.

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 50 (педесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на РМ”.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа одлука на начин, форма и со содржина предвидена во Конкурсот со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во Конкурсот со општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови, нема да бидат разгледувани.

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија”, на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку два дневни весника.

Бр. 07-4049/1
2 декември 2009 година
Скопје

Совет за радиодифузија
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

2948.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-ноември 2009 година, во однос на просечните цени на мало во 2008 година изнесува – 1,3%.

Директор,
м-р **Благица Новковска, с.р.**

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I-XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00	23	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
2	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I-XXX) на македонски јазик, мал формат, 2007	150,00	24	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004.	
3	Спорот за името меѓу Грција и Македонија - студентски проект -	800,00	а)	I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за грамот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
4	Закон за кривичната постапка (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетчишка дејност)	210,00
5	Закон за парничната постапка (издание 2008)	350,00	в)	III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00
6	Закон за извршување (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00
7	Закон за катастар на недвижности (издание 2008)	200,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
8	Закон за работните односи (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	25	Збирка на прописи (Законите за: градење; просторно и урбанистичко планирање; животната средина), (редакциска), 2005	210,00
9	Закон за обезбедување на побарувањата Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	26	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
10	Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (редакциска збирка), 2007	400,00	27	Закон за спречување на корупцијата со закони за ратификација на конвенции Д-р Јован Проевски (со објаснувања), 2002	80,00
11	Закон за нотаријатот (издание 2007)	250,00	28	Закон за денационализација Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
12	Закон за банките (издание 2007)	300,00	29	Закон за високото образование, 2008	200,00
13	Закон за заштита од бучава во животна средина (издание 2007)	100,00	30	Закон за поштенските услуги, 2008	150,00
14	Закон за Државното правобранителство (издание 2007)	50,00	31	Закон за вонпарнична постапка, 2008	200,00
15	Закон за управните спорови (издание 2007)	80,00	32	Закон за јавните патишта, 2008	120,00
16	Закон за сопственост и други стварни права (издание 2007)	150,00	33	Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, 2008	150,00
17	Збирка на прописи од областа на земјоделството (редакциска збирка), 2007	500,00	34	Закон за договорен залог, 2008	150,00
18	Закон за ветеринарно јавно здравство Закон за ветеринарно здравство Закон за заштита и благосостојба на животните (редакциска збирка), 2007	400,00	35	Закон за основното образование, 2008	200,00
19	Закон за прекршоците Закон за прекршоците против јавниот ред и мир (редакциска збирка), 2007	150,00	36	Закон за јавна чистота, 2008	100,00
20	Закон за минералните сировини (издание 2007)	120,00	37	Закон за водите, 2008	300,00
21	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00	38	Збирка на прописи за судовите, (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
22	Изборен законик (редакциски пречистен текст), 2008	200,00	39	Збирка на прописи за безбедност и здравје при работа, 2009	200,00
			40	Лексикон на поими во јавните набавки, 2009	400,00
			41	Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, 2009	150,00
			42	Закон за азил и привремена заштита, 2009	150,00
			43	Закон за семејството, 2009	250,00
			44	Закон за просторно и урбанистичко планирање, 2009	200,00

ПОРАЧКА БР. 14

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс
број + 389-2-551-24-01.

Порачател:

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.)

Потпис на порачателот

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



500,00

НОВО!

**м-р Митко
Јованов**

**МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ
ВО ПОЛИТИКАТА НА
ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ
(1919 - 1933)**



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009145